

Препорака до граѓаните

Не им давајте пари, бидејќи на тој начин го поддржувате искористувањето на трудот на детето...



...бидете одговорни и упатете го детето во Дневен Центар, училиште или во Центарот за Социјална работа. ...

...Бидејќи тоа заслужува да биде згрижено, едуцирано и правилно насочено ...

Јавување за присутност на деца на улица може да ја направи секој граѓанин преку телефонските броеви:

НВО-Здружение за заштита на правата на детето - Дневен Центар за деца на улица- 2 65 16 36

ЈУ Меѓуопштински Центар за социјална работа
3 29 77 00

Здружението за заштита на правата на детето е формирано во ноември 1998 година. Тоа е невладина, непрофитна и непартиска доброволна организација. Својата активност ја темели на Конвенцијата за правата на детето. Основни принципи, задачи и цели на Здружението во третирањето на правата на детето се :

- ◆ имплементација на Конвенцијата за правата на детето во домашното законодавство и практика;
- ◆ подигање на свеста за правата на детето и создавање чувство на солидарност со децата од целиот свет;
- ◆ поттикнување и оценување на примената на правата на детето предвидени во меѓународното право, а особено правата предвидени со Конвенцијата за правата на детето;
- ◆ преземање активности за надминување на сосостојбата со непочитување или кршење на правата на детето;
- ◆ основање и раководење со детски центри (Центар за детска правда, Центар за деца на улица) за унапредување и примена на ефикасни механизми за заштита на правата на детето во конкретни области и ситуации;
- ◆ лобирање за измени и унапредување на легислативата од областа на правата на децата;
- ◆ здружување во национални и регионални коалиции и мрежи на невладини организации кои работат на полето на детските права;
- ◆ организира симпозиуми, семинари, тркалезни маси, Конференции за печат поврзани со афирмацијата и заштитата на правата на детето.

ЕДУКАТИВЕН ЗАБАВЕН ДНЕВЕН ДЕТСКИ ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА НА УЛИЦА-ШУТО ОРИЗАРИ

ул. Виетнамска бб, Шуто Оризари тел/факс: 2 6 5 16 36
e-mail: zpd@unet.com.mk; web: www.zpd.org.mk
Претседател: Проф. д-р Владимир Ортаковски
e-mail: ortak@sonet.com.mk / tel: 070 255 997
Потпретседател: Проф. д-р Оливер Бачановиќ
e-mail: oliverb@ukim.edu.mk / tel: 070 810 453
Проект координатор: Ирена Велкоска
e-mail: irena_velkoska@yahoo.com / mob: 071/075 227 663

DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (DCI)
- СЕКЦИЈА ВО МАКЕДОНИЈА -

ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

**“Едукативен Забавен
Дневен Детски Центар за
деца на улица”**



Бидете искрено подготвени да дадете дел од себе, дел од своето време, дел од она што го имате, за да направите некој друг да биде среќен, а единствената награда за вашата дарешливост, да бидат насмевката и сјајот во очите на оној на кој му ја подарувате помошта...

Скопје, 2009 година

Здружение за заштита на правата на детето

Дневен Центар за деца на улица

Дневниот Центар “Едукативен забавен дневен детски центар за деца на улица”-Шуто Оризари започна да се имплементира од февруари 2006 година и опстојува сè до денес. Со самиот престој на децата во нивното весело креативно катче во целост се задоволени нивните основни потреби како потреба од дневно згрижување, задоволување на личната хигиена, облека, овозможување на оброк, обезбедување на личниот идентитет, добивање на здравствена заштита, заштита од економска експлоатација, емоционална и физичка заштита, заштита од злоупотребата и немарното постапување во и надвор од семејната заедница, придонес за нивно натамошно социјално интегрирање, вклучување во процесот на образование, како и помош и поддршка при извршување на училишните задачи.

За да се оствари најдобриот интерес на детето, повеќе од потребно ни беше да ја „разбудиме“ или поттикнеме одговорноста на родителот за почитување на елементарните права на детето, нивно правилно психо-физичко развивање и воспитување и трудово неискористување. Превентивно се делуваше и во задоволувањето на физичките и емоционалните потреби на детето од страна на родителот (исхрана, облекување, грижа за неговата чистота и здравје, пружање на родителска љубов, внимание и разбирање).

ИНФОРМАЦИИ ЗА ЕДУКАТИВНО-ЗАБАВНИОТ ДНЕВЕН ЦЕНТАР ЗА ДЕЦА НА УЛИЦА

Во Дневниот Центар опфатени се вкупно 60 деца на возраст од 04-15 години од ромска заедница со место на живеење во Општина Шуто Оризари. Децата секојдневно од понеделник до петок доаѓаат во Центарот, се дружат, социјализираат, осознаваат за нивните права, едуцираат и стекнуваат здравствени, културни и работни навики. Со нив работи стручен тим.

Во рамките на услугите кои децата ги добиваат во Центарот спаѓаат:

- ◆ Дневен Престој;
- ◆ Одржување на личната хигиена;
- ◆ Исхрана;
- ◆ Едукација;
- ◆ Едукативно-образовна и воспитна работилница;
- ◆ Креативна, културно-забавна, спортско - рекреативна и
- ◆ Музичка Работилница.

Во едукативно-образовната работилница децата се поделени во три групи според степенот на нивната писменост.



Досегашни постигнати резултати на Дневниот Центар за деца на улица

- ◆ На сите 60 деца- деца на улица, им е обезбедена личната документација со цел за нивно понатамошно вклучување во нормалните текови од социјалното живеење;
- ◆ Извршен е систематски преглед и имунизација;
- ◆ Во однос на здравствената култура, сите деца ги усвоија хигиенските навики и се придржуваат кон истите;
- ◆ На 48 деца успешно се влијаеше врз намалувањето на негативното влијание на улицата врз нив, што е резултат на нивната редовност и посетеност на активностите во Едукативно-забавниот детски центар;
- ◆ Од 60 деца, 57 се мотивирани и вклучени во редовниот образовен процес, се влијаеше врз развивање на нивните когнитивни, креативни, едукативни и рекреативни активности со кои се постигнаа резултати во однос на истите;
- ◆ Со активностите во самите работилници кај 48 деца се забележа подигање на нивната самоверба, развивање свест за нивните права, позитивен став кон себе и блиската средина преку нивно самостојно вклучување во текот на активностите, покажување лична одговорност за сопствените постапки, меѓусебно дружење и соработка со другарите од Дневниот Центар како и одговорност во спроведување на активностите.
- ◆ Стручниот тим им дава на родителите социо-правна помош и поддршка, советувајќи работата за правилно воспитување, заштита и грижа на своите деца како и
- ◆ Давање потребни информации и упатување до соодветни институции во зависност од тежината на проблематиката со која се соочува семејството.